



СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА



**СТАТУТ
НА СТОМАТОЛОШКАТА
КОМОРА НА
МАКЕДОНИЈА
- Пречистен текст**

Скопје, 24. 10. 2018 година



Бр. 02-1396/1
07.11.2018 година

Врз основа на член 253 и 256 став 1 точка 1 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 43/2012, 145/2012, 65/2013, 87/2013, 164/2013, 39/2014 и 43/2014), член 21 став 1 алинеа 1 од Статутот на Стоматолошката комора на Македонија од 17. 09. 2014 година, Одлуката за измена на Статутот на Стоматолошката комора на Македонија бр. 03-137/4 од 04. 04. 2015 година, Одлуката за измена на Статутот на Стоматолошката комора на Македонија бр. 0201-243/4 од 08. 04. 2016 година, Собранието на Стоматолошката комора на Македонија на својата седница одржана на 28. 03. 2017 донесе

С Т А Т У Т НА СТОМАТОЛОШКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА (Пречистен текст)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Статут се уредува:

1. името и седиштето на Комората;
2. целите и задачите на Комората;
3. органите на Комората, постапката за нивен избор, односно именување и причините и начинот на нивното разрешување односно отповикување, нивниот состав, надлежностите и начинот на одлучување;
4. лицата кои ја застапуваат Комората во правниот промет;
5. правата, обврските и одговорностите на членовите на Комората и нивите претставници во органите на Комората;
6. начинот на обезбедување на финансиски средства, потребни за извршување на задачите на Комората;
7. начинот и постапката на определување на членарината и мерилата за нејзино определување;
8. задачите на Комората кои се финансираат од членарината;
9. постапката за донесување како и за измена и дополнување на Статутот на Комората;
10. другите општи акти и постапката за нивно донесување;
11. начинот и обврските на членот при пристапувањето и истапувањето од Комората; и
12. други работи значајни за стоматолошката дејност и професија.

Член 2

(1) Стоматолошката комора на Македонија (во натамошниот текст Комора) е задолжителна, самостојна и независна професионална организација на сите доктори по стоматологија кои имаат важечка лиценца за вршење стоматолошка дејност како професија на територијата на Република Македонија.

(2) Комората е основана со цел за заштита и унапредување на стручноста и етичките должности и правата на докторите по стоматологија, за подобрување на квалитетот на здравствената заштита, следење на односот на здравствените работници кон општеството и граѓаните, да ги штити правата и професионалните интереси на докторите по стоматологија кои се нејзини членови и да се грижи за достоинството, угледот, интегритетот и унапредувањето на севкупната стоматолошка струка и професија и нејзиното правилно и чесно вршење.

Член 3

(1) Комората се регистрира во Централен регистар на Република Македонија, согласно одредбите на Законот за здравствена заштита.

(2) Комората има својство на правно лице со права, обврски и одговорности во согласност со Законот за здравствена заштита, други закони и овој Статут.

(3) Комората врши јавни овластувања во согласност со Законот за здравствена заштита.

(4) Комората дејствува на целата територија на Република Македонија и ги застапува интересите на сите доктори на стоматологија кои се членови на Стоматолошката комора на Македонија.

(5) Работата на Комората и нејзините органи е јавна.

II. ИМЕ (НАЗИВ) И СЕДИШТЕ

Член 4

(1) Називот на Комората е: **СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА Скопје.**

(2) Скратениот назив на Комората е: СКМ.

(3) Името на Комората на англиски јазик е: **MACEDONIAN DENTAL CHAMBER Скопје.**

(4) Седиштето на Комората е во Скопје на ул. Антон Попов бр. 1/4-5, Кисела Вода, Скопје.

(5) На објектот во кој е сместена Комората се истакнува натпис со името и знакот на Комората.

Член 5

(1) Комората има својство на правно лице со права, обврски и одговорности утврдени со закон и овој Статут.

(2) Во правниот промет со трети лица Комората истапува самостојно во свое име и за своја сметка со свои средства.

(3) Комората има право да се стекнува со свој имот и имотни права и со нив самостојно да располага.

(4) Средствата за работа Комората ги стекнува на начин утврден со Законот за здравствена заштита и овој Статут.

Член 6

(1) Комората ја претставува и застапува во правниот промет Претседателот на Комората.

(2) Во отсуство на Претседателот на Комората, во рамките на неговите овластувања, Комората во правниот промет ја застапува и претставува еден од замениците на Претседателот на Комората кој тој ќе го назначи со посебен акт.

Член 7

Комората има знак (амблем) чијашто форма, изглед и дизајн ја утврдува Собранието со посебна одлука.

Член 8

(1) Комората има печат и штембил.

(2) Печатот на Комората има тркалезна форма, со пречник од 4 см., на чија внатрешна страна полукружно е напишано: “СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА Скопје”. Во средината на печатот се наоѓа знакот на Комората.

(3) Штембилот на Комората има правоаголна форма со дијаметар 30 мм, во кој хоризонтално е испишан називот и седиштето на Комората, потоа има линија со празен простор за впишување на број и датум на деловодниот протокол.

(4) Печати имаат и регионалните одбори на Комората.

(5) Печатот на регионален одбор има тркалезна форма, со пречник од 4 см., на чија внатрешна страна полукружно е напишано: “СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА – Скопје” и името на регионалниот одбор. Во средината на печатот се наоѓа знакот на Комората.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КОМОРАТА

Член 9

Целите на Комората се:

1. заштита и унапредување на стручноста и етичките должности и права;
2. подобрување на квалитетот на стоматолошката здравствена заштита;
3. заштитата на интересите на стоматолошката професија;
4. следење на односот на докторите по стоматологија кон општеството и граѓаните;
5. заштита на правата и професионалните интереси на докторите по стоматологија;
6. грижа и унапредување на достоинството, угледот, интегритетот на докторите по стоматологија;
7. обезбедување на организиран настап на докторите на стоматологија пред државните органи, Фондот за здравствено осигурување на Македонија, здравствените установи, производителите и добавувачите на стоматолошка и медицинска опрема;
8. унапредувањето на севкупната стоматолошка струка и професија за нејзино правилно и чесно вршење;
9. дава предлози и сугестии за организирање на стоматолошката здравствена заштита на сите нивоа и пред институциите на системот, а сè во интерес на граѓаните и на докторите стоматолози на територијата на Република Македонија.

Член 10

Комората ги врши следните задачи:

1. се грижи за почитување на етичките и правни норми при вршењето на стоматолошката пракса и во таа насока го следи и надгледува спроведувањето на правилата на стоматолошка етика и деонтологија и презема мерки во случај на нивно прекршување;
2. се грижи за придржување кон моралните принципи, чесноста и неопходната преданост кон стоматолошката професија, за почитување на дисциплината во извршувањето на стоматолошката професија и за чување на докторската тајна;
3. го чува и унапредува угледот, достоинството, дигнитетот и општествената положба на докторите по стоматологија;
4. се грижи за одбрана на честа и независноста на стоматолошката професија;

5. издава, продолжува, одзема и обновува лиценци на доктори по стоматологија;
6. води регистар на издадени, продолжени, одземени и обновени лиценци за работа;
7. го утврдува начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа и за формата и содржината на образецот на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование – доктори по стоматологија;
8. ја утврдува висината на трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценцата за работа;
9. врши надзор над стручната работа на здравствените установи и другите установи кои вршат стоматолошка здравствена дејност и на здравствените работници и соработници;
10. води електронска и пишана евиденција и посебни досиеа на сите членови доктори по стоматологија и овозможува електронски увид и електронско ажурирање на податоците;
11. соработува со Институтот за јавно здравје во врска со запишување на податоци во Регистарот на здравствените работници;
12. дава мислење до Министерството за здравство за планот и програмата за пробна работа на здравствените работници со високо образование - доктори по стоматологија, за образецот и начинот на водење на книшката за пробна работа;
13. донесува Кодекс на стоматолошка етика и деонтологија;
14. донесува општи акти за кои е овластена со Законот за здравствена заштита и други закони;
15. ги определува едукаторите за спроведување на пробна работа кои се со соодветно високо образование и работно искуство во соодветната област на специјализација, под чиј надзор се спроведува пробната работа на здравствените работници со високо образование – доктори по стоматологија;
16. ги утврдува поблиските критериуми што треба да ги исполнуваат едукаторите и здравствените установи за спроведување на пробната работа во однос на образованието и работното искуство за здравствените работници со високо образование – доктори по стоматологија;
17. формира комисији за полагање на стручниот испит;
18. го утврдува составот на испитната комисија;
19. решава за признавање на пробната работа и стручниот испит на докторите по стоматологија, спроведени и положени во странство;
20. ја утврдува програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на здравствените работници со високо образование – доктори по стоматологија, составот на испитната комисија и начинот на спроведување на проверката на стручните знаења;
21. ја спроведува проверката на стручните знаења и способности на здравствените работници со високо образование – доктори по стоматологија по спроведена дополнителна обука;
22. издава лиценца и членска карта на Комората, за своите членови, со единствен индивидуален регистарски број на докторот по стоматологија;
23. презема мерки за координирање на континуираната стручна едукација и се грижи за постојаното стручно усовршување и унапредување на стручноста на своите членови поради нивен континуиран професионален развој и подигнување на квалитетот на здравствени услуги што ги нудат;

24. ги утврдува условите и критериумите за акредитација на организатори на КСЕ, условите за акредитација на плановите и програмите и распоредување на облиците на КСЕ, како и роковите во кои се доставуваат барањата за акредитација на организаторите на КСЕ и барањата за акредитација на плановите и програмите за облиците на КСЕ;
25. предлага стратегија за развој на стоматологијата во Република Македонија, изготвува номенклатура, дијагностички и терапевтски протоколи на болестите во орофацијалната регија, учествува во подготвувањето на планските документи, законите, актите и прописите од областа на здравството во Република Македонија, како и при одредувањето и донесувањето на стандардите и нормативите на стоматолошките услуги, и соработува со надлежни органи и институции при утврдувањето на стручни ставови во вршењето на стоматолошката дејност;
26. покренува и дава иницијативи за донесување и изградување на мислења и дава предлози по однос на закони, прописи и други мерки од областа на стоматолошката здравствената заштита;
27. учествува во изготвување на општите акти на Министерството за здравство на РМ и Фондот за здравствено осигурување на РМ коишто се однесуваат на стоматолошката здравствена заштита, согласно Законот;
28. учествува во утврдувањето на вредноста на трудот на докторите по стоматологија во процесот на договарање со Фондот за здравствено осигурување и учествува во утврдувањето на цените на стоматолошките здравствени услуги од задолжителното здравствено осигурување и дава мислење за нив;
29. соработува со надлежни органи и институции при утврдувањето на стручни ставови во вршењето на стоматолошката практика;
30. ја поттикнува соработката меѓу членовите и ги разгледува и врши помирување во евентуалните спорови меѓу нив;
31. иницира и презема постапки во случај на неовластено и противзаконско вршење на стоматолошката дејност;
32. соработува со другите комори, институции, релевантни стоматолошки друштва и здруженија и други здруженија и асоцијации за работи од заеднички интерес, на територијата на Република Македонија и надвор од неа;
33. презема мерка за заштита на своите членови од монополски цени на пазарот за стоматологијата, за стоматолошката опрема, инструментариум и стоматолошки материјали;
34. овозможува и организира правна помош и заштита на своите членови во врска со вршењето на стоматолошката професија;
35. дава мислење и предлог до Министерството за образование и до стоматолошките факултети за бројот на запишани студенти по стоматологија и по однос на уписната политика;
36. предлага и дава мислења по однос на бројот и видовите на специјализациите на докторите по стоматологија;
37. дава предлози и мислење до Министерството за здравство за мрежата на стоматолошките установи каде се врши стоматолошка дејност;
38. издава периодично информативно-стручно списание од областа на стоматологијата;
39. соработува со државните органи поради остварување на целите и задачите на Комората;
40. врши и други задачи согласно законите, прописите, Кодексот на стоматолошката етика и деонтологија и овој Статут.

IV. ПРАВА, ДОЛЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМОРАТА

Член 11

Членувањето во Комората е право и задолжителна обврска на сите доктори по стоматологија кои имаат важечка лиценца за вршење стоматолошка дејност или вршат едукативно-образовна, односно научна работа од областа на стоматологијата на територијата на Република Македонија, а согласно важечките законски и подзаконски прописи од областа на здравствената заштита и овој Статут.

Член 12

(1) Членувањето во Комората може да биде и доброволно и почесно.

(2) Доброволно во Комората може да членува доктор на стоматологија кој вршел стоматолошка дејност на територијата на Република Македонија, невработен доктор на стоматологија пријавен во Агенцијата за вработување, доктор на стоматологија кој е вработен надвор од стоматолошкиот здравствен систем и доктор на стоматологија - странски државјанин кој претстојува и привремено врши стоматолошка дејност во Република Македонија и има лиценца издадена од Комората.

(3) Во Комората почесно може да членуваат научник, професор или друг граѓанин вклучувајќи и странски државјанин кои имаат дадено голем придонес во развојот на стоматолошката едукативна дејност, во стоматолошката апликативна дејност или во научната работа на полето на стоматологијата, или кој особено се истакнал во своето професионално искуство или, пак, на друг начин го имаат дадено својот придонес во работата на Комората.

(4) Почесните членови на Комората ги избира Собранието на Комората на предлог на Извршниот одбор.

Член 13

(1) Во остварувањето на целите и задачите на Комората, членовите на Комората ги остваруваат своите права и обврски на начин утврден со закон, со овој Статут и другите акти на Комората.

(2) Во остварувањето на правата и обврските сите членови на Комората се рамноправни.

1. Права и должности на членовите на Комората

Член 14

Членовите на Комората ги имаат следните права и должности:

1. да учествуваат во сите активности за остварување на целите и задачите на Комората;
2. да избираат и да бидат избирани во органите и телата на Комората;
3. да се занимаваат со стоматолошка дејност како професија во рамките на лиценцата за работа издадена од Комората;
4. да даваат иницијативи, предлози и мислења за сите прашања од надлежност на Комората;
5. да ги изнесуваат меѓусебните спорови и случаи на повреда на етичките норми пред регионалните одбори на Комората;
6. да бидат информирани за работата на Комората и нејзините органи и за сите работи околу вршењето на стоматолошката дејност;
7. да добијат легитимација за членство во Комората со единствен индивидуален регистарски број;
8. да користат материјална помош од Фондот за взаемна помош, да ги користат сите поволности и бенефиции кои Комората ги договорила со други правни и физички лица;

9. да присуствуваат и активно да учествуваат на сите видови форми на стручно усовршување што ги организираат релевантните стоматолошки друштва и здруженија и стоматолошките факултети;
10. да го почитуваат Статутот и актите на Комората и одлуките на органите на Комората;
11. да учествуваат во работата на сите органи и работни групи во Комората каде што се избрани;
12. да го чуваат угледот на стоматолошката професија и да се придржуваат кон законите, овој Статут, Кодексот на стоматолошката етика и деонтологија и релевантните етички кодекси и меѓународни конвенции;
13. совесно и стручно да ја вршат стоматолошката дејност и професија;
14. редовно и вистинито да ја известуваат Комората за сите податоци и промени што се однесуваат и произлегуваат од актите што ги донесува Комората;
15. редовно да плаќаат членарина и останати давачки за кои ќе бидат задолжени од Комората;
16. континуирано да се едуцираат и стручно да се усовршуваат;
17. редовно и благовремено да ја обноват лиценцата за работа;
18. секоја календарска година до 30 март да ги верифицираат освоените бодови од претходната година, неопходни за релиценцирање;
19. редовно, писмено или електронски да ја известува Комората за сите податоци, на нивната измена што се пропишани со актот за водење на Регистарот на доктори по стоматологија;
20. да го почитуваат начелото на професионална тајна доколку извршуваат некоја должност како член на органите на Комората, за прашања што се од витално значење за функционирање на Комората, а со кои може да се нанесе штета на членови на Комората или на самата Комора;
21. други права и должности што се определени со овој Статут и со другите акти на Комората.

2. Престанување на членството во Комората

Член 15

(1) Членството во Комората престанува во случај на:

1. трајно одземање на лиценцата согласно закон;
2. времено одземање на лиценцата за времето на траењето на оваа мерка согласно Законот;
3. барање за престанување на членството;
4. неоправдано неплаќање на членарина повеќе од 12 месеци; и
5. смрт на членот на Комората.

(2) Со престанок на членувањето, на членот му престануваат и сите права, должности и активности во Комората.

(3) Престанокот на членството се утврдува со одлука на Собранието на Комората и се објавува во гласилото на Комората.

(4) Докторот на стоматологија на кој му престанало членството во Комората е должен на Комората да и ја предаде легитимацијата којашто ја издала Комората, освен во случајот од точка 5 став 1 на овој член, каде истото го врши член на потесното семејство.

(5) По утврдувањето на престанок на членството во Комората, Комората е должна во рок од три дена да го известува работодавецот каде што е вработен членот и Министерството за здравство.

IV. ОРГАНИ НА КОМОРАТА

Член 16

(1) Органи на Комората се: Собрание, Извршен одбор, Надзорен одбор, Претседател на Комората, Суд на честа и обвинител на Комората.

(2) Органите на Комората во рамките на својот делокруг на работа донесуваат правилници, одлуки, решенија, заклучоци, декларации, препораки, предлози, заземаат ставови и мислења во согласност со законите, Статутот и другите акти на Комората.

Член 17

(1) Постапката за избор, односно именување и начинот на разрешување, односно отповикување на членовите на органите на Комората, како и престанувањето на нивниот мандат се уредени со Закон, овој Статут и акти на Комората.

(2) При изборот на членови на органите на Комората треба да се имаат предвид личните квалитети на поединецот, соодветната застапеност на сите стоматолошки професионални профили, регионалната, половата и етничката застапеност на членовите на Комората, при што се применува принципот на соодветна и правична застапеност на сите заедници во Република Македонија.

Член 18

(1) Мандатот на членовите на Собранието и на органите на Комората трае 4 (четири) години и почнува да тече од конститутивната седница на Собранието со можност за повторен избор за уште еден последователен мандатен период и право за повторно кандидирање по пауза од еден мандатен период.

(2) До изборот на нови органи, а најдолго три месеци од истекувањето на мандатот, членовите на органите на Комората продолжуваат да ги вршат своите задачи.

1. Собрание на Комората

Член 19

(1) Собранието на Комората (во натамошниот текст: Собрание) е највисок орган на управување и одлучување на Комората.

(2) Собранието го избираат членовите на Комората на непосредни, слободни и тајни избори.

(3) Делегати на Собранието по функција се Претседателот на Комората и замениците на Претседателот на Комората.

(4) Собранието го сочинуваат претставници (делегати) на членовите на Комората по принципот еден избран делегат на секои евидентирани 50 (педесет) членови на Комората, согласно бројот на евидентирани членови на Комората од секој регионален одбор.

(5) Собранието е составено од најмногу 50 делегати, не вклучувајќи ги Претседателот на Комората и неговите заменици кои се делегати по функција.

(6) Секој кандидат, треба да достави писмен документ во кој ќе ја образложи моменталната состојба во регионалниот одбор, активности и мерки што треба да се преземат и спроведат, поволности, подобрувања, придобивки или бенефити коишто ќе се постигнат со реализација на мерките и активностите, начинот на неговото делување во работата на Комората и начинот на кој планира истото да го реализира.

(7) Делегатите на Собранието се избираат од редот на членовите на Комората организирани во регионални одбори од единствениот избирачки список, со тајно гласање.

(8) Докторот на стоматологија на кого му е одземена лиценцата или рокот на важност на лиценцата е истечен во време на одржувањето на изборите, нема право да избира, ниту да биде избран за делегат во Собранието или за член во друг орган на Комората.

(9) Изборите за делегати во Собранието ги распишува Претседателот на Комората најдоцна деведесет дена пред истекот на мандатот на Собранието.

(10) Изборите ги подготвува и спроведува Централната изборна комисија на Стоматолошката комора на Македонија која ја избира Собранието на Комората.

Член 20

(1) На делегат во Собранието може да му престане мандатот и пред времето за кое е избран ако:

1. биде отповикан според услови утврдени со член 15 од овој Статут;
2. даде оставка;
3. биде осуден со правосилна судска одлука на казна затвор во траење подолго од 6 месеци;
4. ако од Судот на честа биде осуден за потешко прекршување на Кодексот на стоматолошката етика и деонтологија;
5. со престанок на членувањето во Комората.

Член 21

Собранието ги врши следните работи:

1. донесува Статут на Комората и врши измени и дополнувања на истиот,
2. донесува годишна програма за работа на Комората и финансиски план на Комората;
3. избира и разрешува Претседател на Комората;
4. избира и разрешува заменици на Претседателот на Комората;
5. избира и разрешува претседател на Собранието и потпретседатели на Собранието;
6. избира и разрешува членови на Извршниот одбор;
7. предлага, избира и разрешува членови на Надзорниот одбор;
8. формира постојани комисии и избира и ги разрешува нивни претседатели и членови;
9. донесува Деловник за работа на Собранието;
10. донесува Кодекс на стоматолошката етика и деонтологија;
11. донесува Правилник за избори и отповикување на членови на органите на Комората;
12. гласа за доверба на Претседателот на Комората на крајот од секоја календарска година после поднесувањето на годишниот извештај;
13. избира и разрешува претседател и судии на Судот на честа на Комората;
14. избира и разрешува Обвинител и двајца заменици на Обвинителот;
15. избира и разрешува десет бранители;
16. ја усвојува завршната сметка со финансиски извештај;
17. усвојува извештаи по годишната програма и финасискиот план за работа на Комората;
18. ги разгледува извештаите на сите органи на Комората и ја оценува нивната работа;
19. ја утврдува висината на членарината и го определува делот од членарината потребен за работа на регионалните одбори на Комората;
20. разгледува и донесува одлуки, заклучоци, декларации, препораки, утврдува ставови и дава мислење во врска со прашањата значајни за работата на Комората, за работата на докторите по стоматологија и за стоматолошката здравствена заштита;

21. донесува акти што произлегуваат од Законот за здравствената заштита;
22. одлучува за поврзување и соработка на Комората со други сродни асоцијации во земјата и надвор од неа;
23. презема активности за спречување на нелегалната работа во стоматолошката дејност на предлог на органите на Комората и начинот на огласување и рекламирање на услугите на стоматолошките здравствени установи;
24. одобрува правни акти и правни дела на Претседателот на Комората и правни акти на Извршниот одбор, чија вредност надминува 10.001,00 евро (десет илјади и едно евро) во денарска противвредност;
25. одлучува за предвремено распуштање на Собранието; и
26. врши други работи утврдени со закони или со други акти на Комората.

Член 22

- (1) Собранието на Комората работи на седници.
- (2) Собранието може да работи ако на седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број делегати.
- (3) Собранието одлучува полноважно со мнозинството на гласови од присутниот број делегати, а притоа ако гласале една третина од вкупниот број делегати на Собранието.
- (4) За донесувањето на Статутот, негово изменување и дополнување, одлуката за распуштање на Собранието пред времето за кое е избрано и распишување на нови избори, донесувањето на финансискиот план, усвојувањето на финансискиот извештај и завршната сметка на Комората, утврдувањето на висината на членарината, Собранието одлучува со двотретинско мнозинство од вкупниот број делегати.
- (5) Одлучувањето во Собранието се врши со јавно гласање, освен ако Собранието не одлучи тоа да биде тајно.

Член 23

- (1) Седниците на Собранието ги свикува и со нив раководи претседател на Собранието.
- (2) Претседател на Собранието се избира на конститутивно – изборна седница на Собранието од редот на избраните делегати на Собранието, на предлог на најмалку дваесет членови на Собранието и со мнозинство гласови од вкупниот број делегати во Собранието, со јавно гласање.
- (3) Претседателот на Собранието може да биде разрешен на барање на Претседателот на Комората или на барање од најмалку дваесет делегати од Собранието и со мнозинство гласови од вкупниот број делегати во Собранието, со јавно гласање.
- (4) Доколку претседателот е спречен од одредена причина да свикува и раководи со седницата на Собранието, тоа го прави еден од потпретседателите на Собранието.
- (5) Собранието на првата, конститутивно – изборна, седница избира двајца потпретседатели на Собранието од редот на избраните делегати во Собранието, на предлог на претседателот на Собранието и со мнозинство гласови од вкупниот број делегати во Собранието, со јавно гласање.
- (6) Потпретседателот на Собранието може да биде разрешен на барање на претседателот на Собранието или на барање од најмалку дваесет делегати на Собранието и со мнозинство гласови од вкупниот број делегати во Собранието, со јавно гласање.
- (7) Претседателот на Собранието одредува кој од двајцата потпретседатели ќе го замени во случај на негова спреченост, кој да ја свикува и раководи со седницата на Собранието.

(8) Седниците на Собранието се изборно-конститутивни, редовни и вонредни.

(9) Начинот на свикување на седниците и начинот на нивното работење поблиску се регулира со Деловникот за работа на Собранието.

Член 24

(1) Собранието на Комората има Деловник за работа.

(2) Со Деловникот за работа на Собранието се уредува начинот на свикување на седниците, начинот на испраќање на материјалите за седницата, времето на испраќање на материјалите, начинот на водење на седницата, начинот на донесување на одлуките, редоследот на добивање збор на делегатите во Собранието, чување на дигнитетот на Собранието и на делегатите во Собранието, почитувањето на предвиденото време за дискусија, чување на работна и конструктивна атмосфера во работењето, почитување на овластувањата на поедини органи при предлагање и донесување на одлуки и начинот на обезбедување на соработка на Собранието со Претседателот на Комората, Извршниот одбор и начинот на извршување на одлуките на Собранието, како и други прашања поврзани со работата на Собранието.

Член 25

Претседателот на Собранието:

1. ги свикува и раководи со седниците на Собранието;
2. ги потпишува сите одлуки и други акти кои ги донесува Собранието;
3. во договор со Претседателот на Комората и Извршниот одбор го предлага дневниот ред за седницата која ја свикува;
4. соработува со Претседателот на Комората и Извршниот одбор;
5. се грижи за извршување на одлуките што ги носи Собранието;
6. за сите донесени одлуки и други акти редовно ги информира регионалните одбори и Надзорниот одбор;
7. соработува со претседателите на собраниските комисии и тела;
8. дава предлог - програма за работа на Собранието во договор со Претседателот на Комората и претседателот на Извршниот одбор.

Член 26

Во работата на Собранието на Комората може да учествуваат и претседателот на Надзорниот одбор на Комората, претседателот на Судот на честа и Обвинителот на Комората и поканети претставници од стоматолошките факултети, релевантните стоматолошки друштва и здруженија, Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување, синдикатите за здравство и други институции и организации од областа на здравството, како и други поканети гости, но без право на одлучување и без право да бидат бирани во органите на Комората.

2. Извршен одбор

Член 27

Извршниот одбор е извршен орган на Комората и работи согласно закони, Статутот и другите акти на Комората.

Член 28

(1) Извршниот одбор за својата работа е одговорен пред Собранието.

(2) Извршниот одбор ги врши следните работи:

1. предлага на Собранието донесување програма за работа на Комората и финансиски план на Комората;
2. од своите редови избира и разрешува претседател на Извршниот одбор и заменици на претседателот на Извршниот одбор;

3. разгледува и донесува предлози на материјалите за седниците на Собранието на Комората;
4. ја спроведува програмата за работа и финансискиот план и другите одлуки на Собранието и за тоа го информира Собранието;
5. разгледува предлози на членовите за дејствување на Комората;
6. го следи спроведувањето на актите на Собранието на Комората;
7. утврдува предлози на акти што ги донесува Собранието и подготвува материјали, информации, анализи и предлози за седниците на Собранието;
8. расправа за поднесенiot тримесечен предлог - план за активности и поднесените извештаи за работа на постојаните комисиии;
9. формира повремени работни тела (комисиии, одбори, работни групи и слично) и избира и разрешува нивни претседатели и членови;
10. донесува годишен план за стручен надзор над работата на здравствените установи и здравствените работници;
11. расправа за извештаите на повремениот работни тела и нивниот предлог - план на активности;
12. поднесува извештај за својата работа до Собранието на Комората;
13. донесува одлуки за користење на средствата согласно финансиот план на Комората;
14. управува со финансиските средства;
15. одобрува правни акти и правни дела на Претседателот на Комората чија вредност надминува 3.001,00 евро (три илјади и едно евро), но не надминува 10.000,00 евра (десет илјади евра) во денарска противвредност;
16. поднесува финансиски извештај и завршна сметка до Собранието;
17. одлучува за висината на надоместоците за услугите што ги врши Комората,
18. одлучува за висината на надоместоците за услугите кои ги вршат лицата кои не се вработени во Комората и за висината на платите на вработените по претходен предлог од Претседателот на Комората;
19. разгледува и зазема ставови и дава насоки за развој на дејноста на Комората коишто влијаат врз унапредувањето на работењето на Комората;
20. на предлог од Претседателот на Комората избира главен и одговорен уредник и редакциски одбор на списанието на Комората;
21. донесува Деловник за работа;
22. одредува здравствени установи во коишто може да се одржи полагање на стручен испит од листата на акредитирани здравствени стоматолошки установи;
23. формира листа на членови на Комисијата за спроведување на стручен надзор;
24. донесува одлуки како второстепен орган, освен за работите што се во надлежност на Собранието на Комората и Судот на честа;
25. во соработка со К4 групата, како покровител, го организира Конгресот за нови технологии и естетика во стоматологијата;
26. врши други работи од неговиот делокруг утврдени со Статут или со други акти на Комората.

Член 29

(1) Извршниот одбор е составен од 15 членови.

(2) Собранието избира 11 члена на Извршниот одбор, на предлог на Претседателот на Комората, од членовите на Комората, со мнозинство гласови од вкупниот број делегати на Собранието, со јавно гласање.

(3) Членовите на Извршниот одбор се избираат за период од четири години и може да бидат повторно избрани најмногу уште еднаш.

(4) По функција, членови на Извршен одбор се Претседателот на Комората, двајцата заменици на Претседателот на Комората и претседателот на Собранието.

(5) Член на Извршниот одбор може да биде разрешен на барање на Претседателот на Комората, со мнозинство гласови од вкупниот број делегати на Собранието, со јавно гласање.

(6) Членовите на Извршниот одбор од своите редови, на предлог на Претседателот на Комората, избираат и разрешуваат претседател на Извршниот одбор и заменици на претседателот на Извршниот одбор.

Член 30

(1) Извршниот одбор работи на седници.

(2) Седниците на Извршниот одбор ги свикува и со нив раководи претседателот на Извршниот одбор.

(3) Претседателот на Извршниот одбор е должен да свикува седница и по барање на Претседателот на Комората или на барање на една половина од вкупниот број членови на Извршниот одбор.

(4) Извршниот одбор има кворум за работа ако на седницата присуствуваат мнозинство од неговите членови.

(5) Извршниот одбор одлуките ги донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

(6) Одлуките донесени од Извршниот одбор значајни за обврските и правата на докторите по стоматологија се објавуваат на web-страницата на Комората.

(7) Во работата на Извршниот одбор учествуваат, по потреба и со покана, претседателите на другите органи, комисии и тела на Комората, без право на одлучување.

(8) Начинот на работа на Извршниот одбор се уредува со Деловник за работа.

(9) Со Деловникот за работа на Извршниот одбор се уредува начинот на свикување на седниците, начинот на испраќање на материјали за седниците, времето на испраќање на материјалите, начинот на водење на седниците, начинот на донесување на одлуки, редоследот на добивање збор на членовите на Извршниот одбор, чување на дигнитетот на Извршниот одбор и на членовите на Извршниот одбор, почитување на предвиденото време за дискусија, чување на работна и конструктивна атмосфера во работењето, почитување на овластувањата на поединечни органи при предлагање и донесување на одлуки, начинот на обезбедување соработка на Извршниот одбор со Собранието и со Претседателот на Комората и начинот на извршување на одлуките на Извршниот одбор, како и други прашања поврзани со работата на Извршниот одбор.

(10) Членовите на Извршниот одбор учествуваат во работата на комисиите и регионалните одбори како координатори, без право на глас.

Член 31

(1) Претседателот на Извршниот одбор ги врши следните работи:

1. свикува и раководи со седниците на Извршниот одбор;
2. подготвува седници на Извршниот одбор;
3. потпишува акти што ги донесува Извршниот одбор и се грижи за нивно спроведување;
4. подготвува материјали за седница на Собранието со членовите на Извршниот одбор и со Претседателот на Комората;

5. редовно го информира Претседателот на Комората за иницијативите и предлозите на Извршниот одбор, регионалните одбори, останатите органи и тела на Комората, како и поединци членови на Комората;
6. одлуките и другите акти на Извршниот одбор ги доставува до Претседателот на Комората, регионалните одбори и другите органи и тела на Комората;
7. се грижи за спроведување на одлуките донесени од Собранието; и
8. подготвува извештај за својата работа и работата на Извршниот одбор.

(2) Замениците на претседателот на Извршниот одбор го заменуваат претседателот на Извршниот одбор во негово отсуство, а еден од замениците, кој ќе го одреди претседателот на Извршниот одбор, ги свикува и води седниците на Извршниот одбор на Комората.

Член 32

Одлуките и заклучоците од седниците на Извршниот одбор, најдоцна 15 дена од денот на нивното донесување, се доставуваат до Претседателот на Комората, до регионалните одбори и до Надзорниот одбор.

3. Надзорен одбор

Член 33

(1) Надзорниот одбор врши надзор над законитоста на работењето и правилноста на работењето на Комората и тоа за:

1. користењето на средствата на Комората и материјалното и финансиско работење на Комората;
2. остварувањето на правата и извршувањето на обврските на членовите на Комората;
3. благајничкото работење на Комората;
4. книгите и актите што се однесуваат на материјалната добивка и на имотот на Комората;
5. користењето на средствата за работа на Стручната служба на Комората;
6. врши надзор врз работата на органите на Комората и врз финансиската работа на регионалните одбори;
7. врши и други работи определени со овој Статут и другите акти на Комората.

(2) Надзорниот одбор за својата работа и за констатираната состојба поднесува извештаи до Собранието на Комората.

Член 34

(1) Надзорниот одбор има пет члена кои се избираат од членовите на Комората, со мнозинство гласови од вкупниот број делегати во Собранието на Комората.

(3) Членовите на Надзорниот одбор се избираат за период од четири години и може да бидат повторно избрани најмногу уште еднаш.

(3) Член на Надзорен одбор може да биде разрешен на барање на најмалку 20 делегати на Собранието или на барање на Претседателот на Комората, со мнозинство гласови од вкупниот број делегати во Собранието, со јавно гласање.

(4) Претседателот на Надзорниот одбор се избира од редот на членовите на Надзорниот одбор, на првата конситутивна седница на Надзорниот одбор, со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Надзорниот одбор, со јавно гласање.

(5) Член на Надзорен одбор не може истовремено да биде и член на Извршен одбор, Судот на честа или на други постојани органи и тела на Комората.

(6) Надзорниот одбор е одговорен за својата работа пред Собранието и му поднесува извештај по потреба, а најмалку еднаш годишно.

(7) Начинот на работата на Надзорниот одбор се утврдува со Деловник за работа.

4. Претседател на Комората

Член 35

(1) Претседателот на Комората ги врши следниве работи:

1. ја претставува и застапува Комората и раководи со нејзината работа согласно овој Статут и законите;
2. се грижи за спроведување и извршување на одлуките донесени на седница на Собранието и бара редовни информации од Извршниот одбор;
3. се грижи одлуките и другите акти што ги носи Собранието да бидат засновани на закон, овој Статут и другите акти на Комората;
4. ја координира работата на Комората преку координација на работата на Извршниот одбор со другите органи и тела, комисиите и регионалните одбори на Комората;
5. поднесува извештај пред Собранието за својата работа и за работата на органите и телата на Комората на крајот од годината;
6. се грижи за остварување на соработка со другите комори, стоматолошки здруженија, институции, органи и организации од областа на здравството;
7. ги потпишува сите документи од материјално и финансиско работење на Комората;
8. ги потпишува меморандумите, спогодбите и договорите што ги склучува Комората;
9. донесува правни акти и склучува правни дела, чија вредност не надминува 3.000,00 (три илјади) евра денараска противвредност и останати правни дела и правни акти чија вредност надминува 3.000,00 (три илјади) евра во денарска противвредност склучува, односно донесува согласно одредбите на член 21 став 1 алинеја 24 и член 28 став 2 алинеја 15;
10. поднесува писмен извештај до Министерството за здравство за спроведувањето на јавните овластувања;
11. одржува редовни контакти со државните органи и институции, поради остварување на целите и задачите на Комората;
12. му предлага на Собранието избор и разрешување на членови на Извршниот одбор;
13. му предлага на Собранието избор и разрешување на претседатели и членови на одборите и постојаните комисии;
14. му предлага на Извршниот одбор избор и разрешување на претседател на Извршниот одбор и заменици на претседателот на Извршниот одбор;
15. именува и разрешува секретар на Стручната служба на Комората;
16. предлага двајца заменици на Претседателот на Комората;
17. во консултација со Извршниот одбор донесува одлуки за материјално-финансиско работење на Комората;
18. му предлага на Извршниот одбор кандидати за избор и разрешување на главен и одговорен уредник и уредувачки одбор на списанието на Комората;
19. заедно со претседателот и членовите на Извршниот одбор, по востановениот редослед на К-4 групата, како покровител, го организира Конгресот насловен како: “Нови технологии во стоматологијата”;
20. формира повремени работни тела (комисии, одбори и сл.); и

21. врши и други работи утврдени со овој Статутот или со други акти на Комората.

(2) Претседателот во односите со Собранието има право определен акт кој смета дека Собранието го носи спротивно на Уставот на Р. Македонија, определен закон или овој Статут, да го стопира од стапување на сила, без разлика со какво мнозинство истиот е донесен.

(3) При одлучувањето за акт кој има содржина или сила како актот од став 2 на овој член, Претседателот на Комората како член на Собранието има право да не се изјасни за актот и да достави свое издвоено писмено мислење за причините зошто не се изјаснува за актот.

(4) Доколку во повторена постапка Собранието повторно го донесе актот од ставот 2 на овој член, Претседателот има право да ги преземе сите законски мерки за понатамошно преиспитување на актот пред надлежните органи на државната управа.

(5) Претседателот во односите со Извршниот одбор има право определен акт кој смета дека Извршниот одбор го носи спротивно на Уставот на Р. Македонија, определен закон или овој Статут, да го стопира од стапување на сила, без разлика со какво мнозинство истиот е донесен.

(6) При одлучувањето за акт кој има содржина или сила како актот од став 5 на овој член, Претседателот на Комората како член на Извршниот одбор има право да не се изјасни за актот и да достави свое издвоено писмено мислење за причините зошто не се изјаснува за актот.

(7) Доколку во повторена постапка Извршниот одбор повторно го донесе актот од ставот 5 на овој член, Претседателот има право за актот да бара да се произнесе Собранието на Комората, а доколку Собранието го потврди актот, понатаму има право да ги преземе сите законски мерки за понатамошно преиспитување на актот пред надлежните органи на државната управа. Доколку Собранието не го потврди актот од ставот 5 на овој член, се смета како актот да не бил донесен.

(8) Одредбите од ставовите 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на овој член, не се однесуваат на Статутот на Комората и негови измени и дополнувања.

(9) Постапката предвидена во ставовите 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на овој член се доуредува со Деловникот за работа на Собранието на Комората и со Деловникот за работа на Извршниот одбор на Комората.

Член 36

(1) Претседателот на Комората го избира Собранието на Комората од редот на членовите на Комората.

(2) За Претседател на Комората, исто лице може да биде избрано најмногу во два последователни мандати, со можност за повторно кандидирање по пауза од еден мандатен период.

(3) Овластени предлагачи на кандидат за Претседател на Комората може да бидат:

- најмалку три регионални одбори после верификација на нивните мандати или

- најмалку 20 (дваесет) делегати на новиот собраниски состав после верификација на нивните мандати.

(4) Предлогот за кандидат на претседател, кога овластен предлагач се регионални одбори, мора да биде усвоен на официјална седница на регионалниот одбор во новоизбраниот состав. Предлогот е важечки доколку гласале мнозинството од членови од регионалниот одбор.

(5) Предлогот за кандидат на претседател кога овластен предлагач се регионални одбори, заедно со записниците од седниците на регионалните одбори, мора да содржи образложение за квалитетот на кандидатот кој го предлагаат.

(6) Кандидатот за претседател на Комората треба да биде познат стручњак од областа на стоматологијата, да ужива углед во членството на Комората, како и да има способност да воспоставува соработки со институциите на државата кои имаат ингеренции во работата на стоматологијата, другите стручни здруженија и комори, и способност за воспоставување на меѓународна соработка на Комората.

(7) Овластените предлагачи од став 3 на овој член, своите предлози за претседател на Комората ги доставуваат најдоцна 10 (десет) дена по одржувањето на конститутивно - изборната седница и верификацијата на мандатите на делегатите на Собранието, во архивата на Стручната служба на Комората, а адресирани до Централанта изборната комисија.

(8) Централанта изборната комисија со свој акт утврдува кои кандидати се предложени според пропишаните статутарни процедури и кои кандидати се прифатени како предлози за претседател на Комората.

(9) Актите од ставот 7 на овој член, како и сите други акти на Централанта изборната комисија, се конечни и заинтересираните лица немаат право на правен лек против истите.

(10) Кандидатите за претседател имаат обврска да поднесат пишана програма во која ќе ги изнесат своите ставови и активноста за решавање на проблемите во ингеренција на Комората, како и изјава за прифаќање на кандидатурата за претседател, заедно со предлогот, и во рокот од став 7 на овој член.

(11) Кандидатите, во време од десет минути може да ја изнесат својата програма и на изборната седница на Собранието.

(12) Изборот на претседател на Комората го врши Собранието со тајно гласање. Избран е кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број делегати во Собранието.

(13) Постапката за избор на претседател подетално се разработува со посебен акт и со Деловникот за работа на Собранието.

Член 37

(1) Собранието на Комората избира двајца заменици на претседателот на предлог на Претседателот на Комората.

(2) Замениците на претседателот се избираат од редот на членовите на Комората со мнозинство гласови од вкупниот број делегати во Собранието, на предлог на Претседателот на Комората, со јавно гласање.

(3) За заменик на претседателот на Комората, исто лице може да биде избрано најмногу во два последователни мандати со можност за повторно кандидирање по пауза од еден мандатен период.

(4) Заменик на претседателот на Комората може да биде отповикан на предлог на најмалку 20 делегати на Собранието или на предлог на Претседателот на Комората, со мнозинство гласови од вкупниот број делегати во Собранието, со јавно гласање.

(5) Замениците на претседателот го заменуваат Претседателот на Комората за време на неговото отсуство. Кој од замениците на претседателот ќе го заменува претседателот, одлучува претседателот.

(6) Претседателот, одредени права, надлежности и одговорности може да пренесе на замениците на претседателот и да бара одговорност за извршување на правата и одговорностите.

(7) Во случај претседателот предвреме да го заврши мандатот од која било причина, тогаш Собранието на предлог на три регионални одбори или 20 делегати на Собранието одлучува кој од двајцата заменици на претседателот ќе ја извршува функцијата Претседател на Комората, до спроведување на нови редовни избори за Претседател на Комората, и кој во рок од 60 дена ќе ги распише истите.

Член 38

(1) Предлог за разрешување на Претседателот на Комората, до Собранието, може да поднесат најмалку 20 делегати на Собранието или најмалку три регионални одбори.

(2) Претседателот на Комората може да биде отповикан со мнозинство гласови од вкупниот број делегати во Собранието, со тајно гласање.

6. Суд на честа на Комората

Член 39

(1) Судот на честа е орган на Комората кој на барање од Обвинителот на Комората, согласно овој Статут и актите на Комората, расправа и одлучува за одговорноста на докторите по стоматологија за сторена повреда од етичка и деонтолошка и професионална гледна точка, за повредите на законот, Статутот и Кодексот на стоматолошката етика и деонтологија и непочитување на одлуките и актите на Комората.

(2) За сторените повреди од став 1 на овој член, Судот на честа ги изрекува следните мерки кои се евидентираат во досието на сторителот на повредата:

1. опомена;
2. јавна опомена;
3. забрана за учество во работата на органите на Комората;
4. времено одземање на лиценца за работа;
5. трајно одземање на лиценцата.

Член 40

(1) Судот на честа, во вршењето на својата работа, е независен и суди врз основа на закон, Статутот на Комората, Кодексот на стоматолошката етика и деонтологија, релевантните етички кодекси и меѓународни конвенции и Деловникот за работа на Судот на честа.

(2) Деловникот од став 1 на овој член го носи Собранието на Комората.

Член 41

(1) Судот на честа го сочинуваат претседател и најмалку петнаесет члена кои, на предлог на Претседателот на Комората, ги избира Собранието.

(2) Членовите на Судот на честа се избираат од редот на членовите на Комората кои имаат работно искуство од најмалку пет (5) години и кои имаат углед во средината во која работат и живеат.

(3) Во работата на Судот на честа може да учествуваат и истакнати правници верзирани во судската практика, без право на одлучување.

(4) Во Судот на честа не може да бидат избрани: Претседателот на Комората, членовите на Извршниот и на Надзорниот одбор, членовите на другите тела и комисии, како и вработените во Стручната служба на Комората.

(5) Судија на Судот на честа не може да ја врши судиската должност:

- 1) ако самиот е странка, законски застапник или полномошник на странка, ако со странката е во однос на соовластеник, сообврзник или регресен обврзник или ако во истиот предмет е сослушан како сведок или вештак;
- 2) ако постојано или привремено работи кај работодавец кој е странка во постапката;

- 3) ако странката, законски застапник или полномошникот на странката му е роднина по крв во права линија до кој и да е степен, а во странична линија до четврти степен, или му е брачен другар, вонбрачен другар или роднина по сватовство до втор степен, без оглед дали бракот престанал или не;
- 4) ако е старател, посвоител, посвоеник, хранител или храненик на странката, на нејзин законски застапник или полномошник;
- 5) ако во истиот предмет учествувал во донесувањето на одлуката на понискиот суд или на друг орган и
- 6) ако постојат други околности што ја доведуваат во сомневање неговата непристрасност.

(6) Останатите одредби поврзани со изземањето на судиите на Судот на честа се уредуваат со актот од член 40 став 1 на овој Статут.

Член 42

- (1) Судот на честа суди во судски совети.
- (2) Судот на честа е организиран во Првостепен судски совет, составен од три члена и Второстепен судски совет, составен од пет члена.
- (3) Претседателот на Судот на честа претседава со Второстепениот судски совет и истиот не може да се јави како член на Првостепен судски совет.
- (4) Судот на честа во Второстепен судски совет одлучува по повод жалба од одлуката од Судот на честа од прв степен.
- (5) Одлуките на Судот на честа во Второстепениот судски совет се конечни.
- (6) Претседателот на Судот на честа на почетокот на годината утврдува состав на судските совети од ставот 2 на овој член на кој состав Собранието на Комората дава согласност.
- (7) Судот на честа е одговорен за својата работа пред Собранието и му поднесува годишен извештај за својата работа.

6. Обвинител на Комората и бранители

Член 43

- (1) Собранието на Комората избира обвинител на Комората од редот на членовите на Комората, најмногу во два последователни мандати со можност за реизбор по пауза од еден мандатен период.
- (2) Обвинителот има двајца заменици кои ги избира Собранието на предлог на Обвинителот, најмногу во два последователни мандати со можност за реизбор по пауза од еден мандатен период.
- (3) Обвинителот или негов заменик не може да ја врши обвинителската должност:
 1. ако самиот е странка, законски застапник или полномошник на странка, ако со странката е во однос на соовластеник, сообврзник или регресен обврзник или ако во истиот предмет е сослушан како сведок или вештак;
 2. ако постојано или привремено работи кај работодавец кој е странка во постапката;
 3. ако странката или законски застапник или полномошникот на странката му е роднина по крв во права линија до кој и да е степен, а во странична линија до четврти степен, или му е брачен другар, вонбрачен другар или роднина по сватовство до втор степен, без оглед дали бракот престанал или не;
 4. ако е старател, посвоител, посвоеник, хранител или храненик на странката, на нејзин законски застапник или полномошник;
 5. ако во истиот предмет учествувал во донесувањето на одлуката на понискиот суд или на друг орган и

б. ако постојат други околности што ја доведуваат во сомневање неговата непристрасност.

(4) Останатите одредби поврзани со изземањето на обвинителот или негов заменик се уредуваат со актот од член 48 на овој Статут.

Член 44

(1) Обвинителот на Комората има право и должност да поведе постапка против членот на Комората за кој постои правосилна пресуда за повреда на закон.

(2) Во случај на повреда на Кодексот на стоматолошката етика и деонтологија, обвинителот има право и должност да поведе постапка пред Судот на честа против член на Комората.

(3) Обвинителот го поднесува и застапува обвинувањето и е самостоен и независен во својата работа.

Член 45

Пријава за поведување постапка пред Судот на честа до Обвинителот на Комората може да поднесат: органите на Комората, регионалните одбори на Комората, Министерството за здравство, релевантните стоматолошки друштва и здруженија, директор на јавна здравствена установа по претходно мислење од Стручниот колегиум, работодавачот во приватна здравствена установа, Фондот за здравствено осигурување, оштетениот и обвинителот.

Член 46

(1) Собранието избира 10 (десет) бранители на Комората од редовите на членовите на Комората.

(2) Бранители на Комората ги бранат интересите на тужениот член на Комората во постапка пред Судот на честа.

(3) Интересите на тужениот доктор пред Судот на честа, во кој било степен, може да ги брани и самиот обвинет, еден или повеќе од Бранителите на Комората или адвокат ангажиран од тужениот.

Член 47

Судот на честа води евиденција за изречените мерки за повреди на законот, Статутот и Кодексот на стоматолошката етика и деонтологија.

Член 48

Организацијата и другите прашања во врска со работата на Обвинителот на Комората, неговите заменици и бранителите, се уредуваат со акт донесен од Собранието.

V. КОМИСИИ НА КОМОРАТА

Член 49

(1) Комората има постојани комисии, како помошни работни тела на Комората што се формирани согласно со овој Статут или со одлука на Собранието.

(2) Комората има повремени комисии, како помошни работни тела на Комората, коишто се формирани со одлука на Извршниот одбор или Претседателот на Комората.

(3) Комисиите за прашања од својата работа заземаат ставови и мислења, даваат предлози и препораки и донесуваат одлуки и заклучоци.

Член 50

(1) Претседателот на постојаните комисии се предлага од редот на членовите на Комората, освен претседателот на Комисија за развој на стоматолошкиот здравствен систем, каде претседател на Комисијата е потпретседателот на Комората.

(2) Членовите на постојаните комисии се предлагаат од членството на Комората, а ги избира Собранието на Комората, на предлог на Претседателот на Комората, со мандат од четири години. Претседател или член на една постојана комисија не може да биде претседател или член во друга постојана комисија.

(3) Повремените комисии се формираат од Извршниот одбор за извршување на одделни задачи на Комората и со одлуката за формирање се определува составот, задачите и овластувањето на истите. Со завршувањето на задачите престанува постоењето на повремената комисија.

(4) Комисиите од став 1 на овој член може да формираат свои работни групи.

(5) По одредени прашања комисиите соработуваат меѓу себе и работат под координација на Извршниот одбор.

(6) Составот, надлежностите и начинот на работата на постојаните комисии се регулираат со посебни деловници за секоја комисија одделно.

(7) Деловникот од став 6 на овој член за секоја комисија одделно го носи Собранието на Комората.

(8) Начинот на работата на повремените комисии и работните тела, се регулираат со деловник за работа кој го носи Извршниот одбор на Комората.

(9) Актите поврзани со изборите на органите на Комората и регионалните одбори како и деловникот за работа на Изборната комисија на Комората, ги носи Собранието на Комората и за нив не се применуваат одредбите од став 7 и 8 на овој член.

(10) Комисиите за својата работа се одговорни пред Претседателот на Комората, замениците на претседателот на Комората, Извршниот одбор и Собранието.

Член 51

(1) Претседателите на постојаните комисии поднесуваат предлог - план за активности за секој тримесечен период до Извршниот одбор и до Претседателот на Комората.

(2) Претседателите на постојаните комисии поднесуваат извештај за работата на комисијата до Извршниот одбор и до Претседателот на Комората и тоа за секој изминат тримесечен период, додека на крајот на секоја година од својот мандат поднесуваат извештај до Собранието на Комората.

(3) Извршниот одбор, односно Претседателот на Комората, поднесените предлог-планови за активности, како и извештаи за работата на комисиите, ги разгледуваат и по истите се произнесуваат.

(4) Претседателите на повремените комисии поднесуваат извештај за работата на комисијата до органот кој ги формирал и тоа најдоцна 8 (осум) дена по истекот на рокот за завршување на задачата за која се формирани.

(6) Органот кој ги формирал повремените комисии, поднесените извештаи за работата на комисиите, ги разгледува и по истите се произнесува.

Член 52

(1) Информација за донесените ставови, мислења, предлози, препораки, одлуки и заклучоци од одржаните седници на комисиите се доставуваат до Извршниот одбор и до Претседателот на Комората, најдоцна 8 (осум) дена од нивното усвојување.

(2) Одредбата од став 1 не се применува на работењето на Централната изборна комисија.

Член 53

Комората ги има следните постојани комисии:

1. Комисија за стручни стоматолошки прашања, составена од седум (7) члена;

2. Комисија за стоматолошка етика и деонтологија, составена од пет (5) члена;
3. Комисија за економски прашања, составена од пет (5) члена;
4. Комисија за развој на стоматолошкиот здравствен систем, составена од девет (9) члена;
5. Централна изборна комисија на Стоматолошката комора на Македонија, составена од пет (5) члена;
6. Комисија за стручен надзор, составена од пет (5) члена;
7. Комисија за доделување награди, составена од пет (5) члена;
8. Комисија за статутарни и правни прашања, составена од пет (5) члена;
9. Комисија за информативно - пропагандна и издавачка дејност, составена од пет (5) члена;
10. Комисија за меѓународна соработка, составена од пет (5) члена;
11. Комисија за управување со Фондот за взаемна помош, составена од три (3) члена.

VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА КОМОРАТА

Член 54

Комората е организирана во регионални одбори коишто опфаќаат една или повеќе општини или дел од една општина, во зависност од бројот на докторите на стоматологија кои работат на подрачјето од регионалниот одбор.

1. Регионални одбори

Член 55

(1) Регионалните одбори на Комората го претставуваат и организираат севкупното членство на докторите од една или повеќе општини или дел од општина.

(2) Членовите на Комората се организираат во регионални одбори според местото на живеење.

Член 56

Регионални одбори се основаат за следниве подрачја на општини:

1. Регионален одбор Делчево за подрачјето на општините: Делчево, Берово и Пехчево;
2. Регионален одбор Битола за подрачјето на општините: Битола, Могила, Новаци, Ресен и Демир Хисар;
3. Регионален одбор Велес за подрачјето на општините: Велес, Градско и Чашка;
4. Регионален одбор Гевгелија за подрачјето на општините: Гевгелија, Дојран, Валандово и Богданци;
5. Регионален одбор Гостивар за подрачјето на општините: Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуша, Дебар и Центар Жупа;
6. Регионален одбор Кавадарци за подрачјето на општините: Кавадарци, Росоман, Неготино и Демир Капија;
7. Регионален одбор Кичево за подрачјето на општина Кичево;
8. Регионален одбор Кочани за подрачјето на општините: Кочани, Винаца, Зрновци и Чешиново - Облешево;
9. Регионален одбор Куманово за подрачјето на општините: Куманово, Крива Паланка, Кратово, Ранковце, Старо Нагоричане и Липково;
10. Регионален одбор Охрид за подрачјето на општините: Охрид и Дебарца;
11. Регионален одбор Прилеп за подрачјето на општините: Прилеп, Долнени, Кривогаштани, Крушево, Македонски Брод и Пласница;
12. Регионален одбор Струга за подрачјето на општините: Струга и Вевчани;

13. Регионален одбор Струмица за подрачјето на општините: Струмица, Василево, Босилово и Ново Село;
14. Регионален одбор Тетово за подрачјето на општините: Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и Теарце;
15. Регионален одбор Штип за подрачјето на општините: Штип, Карбинци, Радовиш и Конче;
16. Регионален одбор Центар за подрачјето на општина Центар;
17. Регионален одбор Карпош за подрачјето на општините: Карпош, Ѓорче Петров и Сарај;
18. Регионален одбор Кисела Вода за подрачјето на општините: Кисела Вода, Сопиште, Студеничани и Зелениково;
19. Регионален одбор Аеродром за подрачјето на општина Аеродром;
20. Регионален одбор Гази Баба за подрачјето на општините Гази Баба, Илинден, Петровец и Арачиново;
21. Регионален одбор Чаир за подрачјето на општините: Чаир, Бутел, Шуто Оризари и Чучер-Сандево;
22. Регионален Одбор Свети Николе за подрачјето на општините: Свети Николе, Лозово, Пробиштип и Македонска Каменица.

Член 57

Регионалните одбори на Комората ги спроведуваат актите, одлуките, ставовите и заклучоците на органите на Комората за своето подрачје и ги имаат следните задачи:

1. негуваат добри односи меѓу членовите на Комората и ги разрешуваат споровите меѓу нив;
2. доставуваат барање до Комисијата за стоматолошка етика и деонтологија на Комората, за посредување и медијаторство во решавање на спорови меѓу стоматолозите кои не можеле да бидат решени во одборот;
3. покренуваат постапка пред Судот на честа;
4. примаат и разгледуваат иницијативи и предлози, и на барање на докторите на стоматологија од своето подрачје, ги доставуваат до органите на Комората;
5. го информираат Извршниот одбор за состојбата во својот регион;
6. водат евиденција за членовите на Комората од својот регион;
7. редовно да ги информираат своите членови за активностите на Комората,
8. располагаат со средствата на одборот во рамките на законот и актите на Комората;
9. спроведуваат изборни активности и избори за членови во органите на Комората согласно актите на Комората;
10. предлагаат до Извршниот одбор можни кандидати за членови на комисиите;
11. учествуваат во изработката на предлогот на мрежата на стоматолошки ординации и здравствени установи каде што се врши стоматолошка дејност на своето територијално подрачје;
12. преземаат мерки против нелегална работа во стоматологијата;
13. соработуваат со органите на Комората;
14. соработуваат со органите на локалната самоуправа и заедно со истите ги решаваат проблемите што ги засегаат докторите на стоматологија;
15. ги доставуваат барањата за добивање средства од Фондот за взаемна помош на членовите на Комората од своето подрачје до Комисијата за управување со фондот за взаемна помош; и
16. вршат и други работи определени со Статутот и други акти на Комората.

Член 58

(1) Регионалните одбори се состојат од пет члена и тоа претседател, заменик - претседател, секретар и два члена.

(2) Претседателот ги води и координира работите и ги свикува седниците на регионалниот одбор.

(3) Регионалниот одбор ги донесува одлуките со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.

(4) Регионалните одбори најмалку еднаш во шест месеци свикуваат собир на докторите на стоматологијата од своето подрачје на којшто поднесуваат извештај за својата работа и на којшто се повикуваат претставници на органите на Комората.

(5) Работата на регионалните одбори се регулира со деловник за работа кој го носи Собранието на Комората

(6) Претседателите на регионалните одбори еднаш во 6 (шест) месеци поднесуваат извештај за своите активности пред Претседателот на Комората и пред Извршниот одбор.

Член 59

(1) Кандидатите за членови на регионалните одбори, докторите ги предлагаат на собир на доктори на стоматологија - членови на Комората.

(2) Предлагачот дава образложение за својот предлог, презентирајќи ги моралните, стручните и организационите способности на кандидатот, и неговата препознатливост и достигнувања во регионалниот одбор.

(3) Предложениот кандидат доколку ја прифати кандидатурата, ја образложува својата визија за работата во регионалниот одбор и ја доставува во писмена форма.

(4) Изборот на членовите на регионалните одбори се врши со тајно гласање.

(5) Начинот на избор на регионалните одбори и делегатите во Собранието на Комората се регулира со посебен акт на Собранието на Комората.

Член 60

Регионалните одбори се финансираат со дел од членарината на Комората, определен со одлука на Собранието и согласно актот со кој се регулира финансиското работење на Комората.

2. Стручна служба на Комората

Член 61

(1) Стручните, административно-техничките, помошните и другите работи за потребите на Комората ги врши Стручната служба на Комората.

(2) Стручната служба на Комората врши работи во врска со:

1. Спроведувањето на Статутот, одлуките, заклучоците и другите акти што ги донесуваат Собранието и органите на Комората;
2. Примената на законите и подзаконските акти што се однесуваат на работењето на Комората и остварувањето на нејзините цели и задачи;
3. Спроведување на постапките за издавање, обновување, продолжување, одземање на лиценците за работа;
4. Го води и ажурира Регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци на докторите по стоматологија;
5. Води писмена и електронска евиденција на сите доктори по стоматологија, членови на Комората;

6. Стручно ги подготвува сите предлози на акти, информации и други материјали што треба да бидат предмет на расправа пред органите на Комората;
7. Врши други работи во врска со работата на Комората.

Член 62

(1) Работата на Стручната служба ја организира и ја раководи секретар на Стручната служба на Комората.

(2) За секретар на Стручната служба на Комората може да биде избрано лице со завршено најмалку високо образование.

(3) Секретарот на Стручната служба на Комората е во редовен работен однос и професионално ги врши работите од надлежност на Комората.

(4) Секретарот на Стручната служба се именува од страна на Претседателот на Комората по претходно распишан јавен оглас за вработување.

(5) Секретарот на Стручната служба на Комората:

1. Му помага на Претседателот на Комората;
2. Учествува во подготвувањето и организирањето на седниците на Собранието на Комората, на Извршниот одбор, на Надзорниот одбор и на комисиите;
3. Се грижи за благовремено подготвување и дистрибуирање на материјалите што ќе се разгледуваат од Собранието и од неговите органи;
4. Одговорено е за одржување и ажурирање на Регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци на доктори на стоматологија;
5. Одговорно е за техничко-административните работи на Комората врзани за процесот на лиценцирање (издавањето, продолжувањето, обновувањето и одземањето на лиценците на докторите по стоматологија), во согласност со Законот за здравствена заштита, Статутот и правилниците на Комората;
6. Се грижи за благовремено и редовно информирање на регионалните одбори за одлуките на органите на Комората;
7. Ги следи законските прописи од областа на здравството и другите прописи за работите на Комората;
8. Се грижи и ги чува печатот и штембилот на Комората;
9. врши и други работи во согласност со Статутот и другите акти на Комората.

(6) За својата работа, секретарот одговара пред Претседателот на Комората.

Член 63

(1) Бројот на вработените во Стручната служба и нивните задачи го утврдува Извршниот одбор со акти за организација и систематизација на работните места и опис на работните задачи на Стручната служба на Комората, при што се води сметка за соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците.

(2) Платите и другите права на вработените во Стручната служба на Комората се утврдуваат согласност со закон и актите на Комората.

(3) Извршниот одбор донесува правилник за плата, надоместоци на плата, наградување и санкционирање на Стручната служба на Комората.

VIII. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА КОМОРАТА

Член 64

(1) Финансиското - материјалното работење на Комората се врши врз основа на финансискиот план којшто го донесува Собранието на Комората.

(2) Финансиско - материјалното работење се извршува преку денарска и девизна жиро - сметка на Комората.

Член 65

(1) Комората остварува приходи од:

1. членарини што ги плаќаат нејзините членови;
2. средства по план/програма за вршење на надзор над стручната работа од буџетот на Министерството за здравство;
3. надоместок за услуги што ги врши Комората;
4. приходи од акредитирани и организирани конгреси, семинари, симпозиуми, курсеви, предавања, советувања и сл.;
5. приходи од издавачка дејност;
6. од прилози и подароци;
7. донации;
8. од други извори.

(2) Висината на членарината на годишно ниво, со одлука, ја определува Собранието на Комората.

(3) Цените на услугите кои ги врши Комората, се определуваат со посебен акт на Собранието на Комората, на кој согласност дава министерот за здравство.

Член 66

(1) Комората има свој имот и приходи и нив може да ги стекнува во согласност со законските прописи.

(2) Имотот припаѓа на сите членови на Комората кои континуирано плаќале членарина во лиценциот период.

(3) Имотот го сочинува:

1. недвижен имот;
2. инвентар и друг подвижен имот;
3. имотни права;
4. хартии од вредност;
5. парични средства;
6. друго.

(4) Со средствата и имотот Комората располага самостојно, во согласност со законите, другите прописи, Статутот и другите акти на Комората.

Член 67

Средствата добиени од уплата на членарините се користат за:

1. остварување на право на сопственост на Комората над недвижен и подвижен имот;
2. тековно одржување на имотот сопственост на Комората;
3. исплата на даноци, придонеси и други јавни давачки;
4. исплата на плати и надоместоци за вработените и привремено ангажирани лица за работата на Комората;
7. надоместоци на трошоци направени од вработени или ангажирани лица, односно од членови на Комората кои оправдано делувале во нејзин интерес,
8. надоместоци за тековни трошоци за организирање на седници, собири; состаноци на органите на Комората.

IX. ВРШЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ОВЛАСТУВАЊА

Член 68

Јавни овластувања кои согласно Законот за здравствена заштита ѝ се доверени на Комората од страна на Министерството за здравство се:

- издавање, обновување, продолжување и одземање на лиценци за работа;
- водење регистар на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци;

- вршење стручен надзор над работата на здравствените установи и здравствените работници;
- определување едукатори, ментори и стоматолошки здравствени установи под чиј надзор се спроведува пробната работа на докторите по стоматологија; и
- донесување општи акти согласно закон, а со согласност на министерот за здравство.

Член 69

(1) Комората издава, обновува и продолжува лиценца за работа врз основа на писмено барање поднесено од докторот по стоматологија кој ги исполнува условите утврдени во Законот за здравствената заштита.

(2) Комората води Регистар на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци за работа за доктори на стоматологија кои вршат стоматолошка дејност.

(3) Комората може, по потреба, да воведи и други евиденции согласно Законот и со овој Статут.

(4) Сигурноста и тајноста на податоците се гарантира согласно со прописите за заштита на лични податоци.

(5) Условите, начинот на запис, формата, содржината и водењето на Регистрите се пропишани со акт на Комората, на кој министерот за здравство дава согласност.

Член 70

(1) Комората врши надзор над стручната работа на здравствените установи и другите установи кои вршат здравствена дејност и на здравствените работници и соработници согласно Законот за здравствена заштита, заради контрола над стручната работа на здравствените работници и здравствените установи, спроведување на стручните упатства, оценка на стручната работа, како и проценка на условите и начинот на укажување на здравствената заштита, а согласно одредбите на Законот за здравствена заштита и соодветните подзаконски акти.

(2) По завршување на надзорот над стручната работа се подготвува и доставува извештај за надзорот до Министерот за здравство и до установата во која е извршен надзорот.

Член 71

(1) Комората определува едукатори, ментори и стоматолошки здравствени установи под чиј надзор се спроведува пробната работа на докторите по стоматологија.

(2) По завршувањето на пробната работа, докторот на стоматологија полага стручен испит пред испитна комисија што ја формира Комората.

Член 72

(1) Комората во рамки на своето работење, а со цел вршење на јавните овластувања доверени со Законот за здравствена заштита, донесува општи акти согласно со закон, а со согласност на министерот за здравство.

(2) Општите акти од ставот 1 на овој член се носат согласно одредбите на глава XIII од овој Статут.

X. СОРАБОТКА НА КОМОРАТА СО ДРУГИ КОМОРИ, ОРГАНИ, ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА

Член 73

Комората соработува со државните органи, институции, други комори и релевантни стоматолошки здруженија и други организации и асоцијации за работи од заеднички интерес.

Член 74

(1) Комората соработува со стоматолошки комори на други држави и со други меѓудржавни организации и здруженија од областа на здравството.

(2) Комората може да биде членка на меѓународни стоматолошки асоцијации.

(3) Соработката од став 1 на овој член се остварува со непосредни контакти, размена на информации, публикации и други извори, со организирање на советување, јавни трибини, со деловно поврзување и со други форми.

XI. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА КОМОРАТА

Член 75

Комората обезбедува јавност во своето работење преку:

1. јавност на седниците на органите на Комората, освен кога тоа е определено поинаку со Статутот и други акти на Комората,
2. информирање на членовите на Комората на состаноци,
3. информирање на јавноста за својата работа преку средствата за јавно информирање, преку соопштенија, преку гласилото и web - страницата на Комората,
4. соработка со средствата за јавно информирање и одржување конференции за медиумите,
5. преку други средства и начини.

Член 76

(1) Претседателот на Комората и од него овластени лица може да даваат податоци и информации во врска со работата на Комората и нејзините органи и се одговорни за нивната вистинитост и точност.

(2) Лицата од претходниот став не смеат да даваат податоци и информации кои според актите на Комората претставуваат деловна тајна или со кои би биле нарушени интересите или угледот на членовите на Комората.

Член 77

Со посебен акт на Комората се определуваат исправите и податоците што претставуваат деловна тајна и чие соопштување на неовластено лице би било спротивно на интересите на членовите на Комората.

Член 78

Се брише.

XII. СПИСАНИЕ НА КОМОРАТА

Член 79

(1) Комората издава свое информативно стручно списание, што излегува по потреба, а најмалку периодично на четири месеци, преку кое се обезбедува навремено информирање на своите членови и пошироката јавност, за одлуките, заклучоците, ставовите, предлозите и мислењата усвоени на седниците на органите и телата, извештаите усвоени од Собранието, за организираните акредитирани и други стручни предавања како и за други актуелности што се од интерес на докторите по стоматологија. Списанието има и стручен дел каде докторите по стоматологија може да ги објавуваат своите стручни искуства.

(2) Списанието бесплатно го добиваат сите членови на Комората, а истите се објавуваат на интернет страницата на Комората.

(3) Гласилото има главен и одговорен уредник и уредувачки одбор. Уредувачкиот одбор е составен од еминентни стручници од РМ (40%) и од други држави (60%).

(4) Главниот и одговорен уредник и Уредувачкиот одбор, за својата работа одговараат пред Извршниот одбор, пред Претседателот на Комората и пред Собранието на Комората.

Член 80

(1) Комората има своја интернет страница за презентација на Интернет преку која членовите на Комората и јавноста можат да се информираат за нејзините активности, работа, структура и организација, органи и тела, за организираниите акредитирани и други стручни предавања и сл.

(2) Комората во соработка со Министерството за здравство на РМ, Фондот за здравствено осигурување на РМ, други институции или самостојно издава материјали за промотивни кампањи, промоција и афирмација на оралното здравје и негова профилакса.

ХИИ. АКТИ НА КОМОРАТА И ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ И ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ АКТИ

Член 81

(1) Акти на Комората се:

1. Статут на Комората;
2. Кодекс на стоматолошката етика и деонтологија;
3. Правилник за избори и отповикување на членови на регионалните одбори, Собранието, претседател на Комората и другите органи на Комората;
4. Деловник за работа на Собранието;
5. Деловник за работа на Извршниот одбор;
6. Деловник за работата на Надзорниот одбор;
7. Деловник за работа на Судот на честа;
8. Деловник за работа на Обвинителот на Комората;
9. Деловник за работа на бранителите на Комората;
10. Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на Регистарот на доктори по стоматологија;
11. Правилник за поблиските критериуми што треба да ги исполнуваат здравствените установи и докторите под чиј надзор се спроведува пробна работа;
12. Правилник за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа и формата и содржината на образецот на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата;
13. Правилник за висината на трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценците;
14. Правилник за облиците на КСУ, критериуми за распоредување на облиците, критериумите за избор на спроведувачите на КСУ и бодовите стекнати со КСУ во периодот на важење на лиценцата;
15. Правилник за вршење стручен надзор над стручната работа на здравствените установи и здравствените работници;
16. Правилник за финансиско работење, организација и начинот на водењето на сметководството и на други материјално - финансиски прашања на Комората;

17. Правилник за организација и работа на Стручната служба на Комората;
18. Правилник за систематизација на работните места и опис на работните задачи на вработените во Стручната служба на Комората;
19. Правилник за плата, надоместоци на плата, наградување и санкционирање на Стручната служба на Комората;
20. Правилник за доделување награди;
21. Деловник за работата на Комисијата за стручни стоматолошки прашања;
22. Деловник за работата на Комисијата за стоматолошка етика и деонтологија;
23. Деловник за работа на Комисијата за економски прашања;
24. Деловник за работа на Комисијата за развој на стоматолошкиот здравствен систем;
25. Деловник за работа на Централната изборна комисија на Стоматолошката комора на Македонија;
26. Деловник за работа на Комисијата за статутарни и правни прашања;
27. Деловник за работа на Комисијата за информативно, пропагандна и издавачка дејност;
28. Деловник за работа на Комисијата за меѓународна соработка;
29. Деловник за работа на Комисијата за управување со фонд за взаемна помош; и
30. други акти што ги донесуваат Собранието и органите на Комората.

(2) Актите на Комората се објавуваат на интернет страницата на Комората.

Член 82

(1) Статутот и општите акти ги подготвува Комисијата за статутарни и правни прашања.

(2) Работниот текст на Статутот се поставува на интернет страницата на Комората за разгледување и давање предлози, идеи и забелешки од членовите на Комората. Периодот за разгледување и давање предлози, идеи и забелешки од членовите на Комората трае 30 (триесет) дена.

(3) Откако работниот текст на Статутот ќе се објави на интернет страница на Комората, членовите на Комората своите предлози и забелешки ги доставуваат на е-маил адреса на претседателите на своите регионални одбори, во рокот определен од ставот 2 на овој член, кои потоа во рок од 8 (осум) дена по истекот на рокот од став 2 на овој член, истите ги доставуваат до Комисијата за статутарни и правни прашања.

(4) По утврдувањето на предлог – текстот, Комисијата за статутарни и правни прашања го доставува на разгледување до Извршниот одбор на Комората.

(5) Извршниот одбор ги предлага Статутот и општите акти за донесување на Собранието.

Член 83

Министерството за здравство дава согласност на општите акти со кои поблиску се уредува вршењето на јавните овластувања на Комората чиј основ за донесување е Законот за здравствена заштита и ги објавуваат во „Службен весник“ на Република Македонија.

Член 84

Изменувањето и дополнувањето на Статутот и другите општи акти се врши во постапка, како за нивно донесување утврдени со овој Статут.

Член 85

(1) Иницијатива за изменување или дополнување на Статутот може да даде Претседателот на Комората, најмалку 15 делегати на Собранието на Комората или најмалку три регионални одбори.

(2) Измените и дополнувањата ги изготвува Комисијата за статутарни и правни прашања и ги доставува до Извршниот одбор.

(3) Предлогот за изменување и дополнување на Статутот до Собранието на Комората го поднесува Извршниот одбор.

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 86

Започнатите постапки пред денот на влегување во сила на овој Статут ќе продолжат да се водат согласно одредбите од Статутот кој важел до денот на донесување на овој Статут.

Член 87

Претседателот на Комората, членовите на органите, телата, комисиите на Комората продолжуваат да ја вршат својата функција се до истекот на нивниот мандат.

Член 88

Со денот на влегување во сила на овој Статут престанува да важи Статутот на Стоматолошката комора на Македонија од 22. 12. 2012 година објавен во "Службен весник на Република Македонија" бр. 13/2013.

Член 89

Овој Статут влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се применува по уписот во Централниот регистар на Република Македонија и објава во "Службен весник на Република Македонија".

Скопје, 24.10.2018



Стоматолошка комора на Македонија

Претседател

Д-р Маријан Денковски

Собрание на Стоматолошка комора на Македонија

Претседател

Д-р Оливер Манасиев